

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Кире Благојевски од с. Карамани, Битола УП2 09-99/20 од 10 јули 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-150 од 12 јуни 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-150 од 12 јуни 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа
4. Жалителот до Електродистрибуција да достави изјава за неприговарање против квалитетот на снабдувањето со електрична енергија
5. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по исполнување на условите зададени во точка 3 и 4 од ова Решение, да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Кире Благојевски од с. Карамани, Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-99/20 од 10 јули 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-150 од 12 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Битола.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација односно Извод од план и GIS скица каде ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 24 август 2020 година достави одговор заедно со GIS скица во прилог.

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-99/20 од 10 јули 2020 година со прилог:

- Приговор
- Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-150 од 12 јуни 2020 година,
- БСП-1 Образец од 2 јуни 2020 година
- GIS скица

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека за тоа подрачје нема ДУП, објектот е на 100 метри од нисконапонска мрежа и 750 метри од трафостаница, односно нема технички услови за приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Од доставената документација и скицата се утврди дека постојат технички услови за приклучок, доколку жалителот на свој трошок го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа на Електродистрибуција.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 99/20
5 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски